

Златниот венец се најде во рацете на албанскиот поет Фатос Арапи, кога му беше доделен на манифестацијата "Мостови", со која беше затворен најголемиот поетски фестивал во земјава.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

47. СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА



БАЛКАНСКИТЕ ПОЕТИ ГРАДАТ

МОЗАИК КОЈ НИКОЈ НЕ МОЖЕ ДА ГО РАЗНЕБИТИ

Традиционално, веќе 47. пат во поетска Струга се одржаа Струшките вечери на поезијата, каде учествуваа 50 домашни и 70 странски поети од 45 земји во светот. Почетококот на оваа реномирана манифестација беше означен со меѓународното поетско читање "Поетски меридијани", во Домот на поезијата во Струга. Во чест на годинашниот лауреат, албанскиот поет Фатос Арапи, во Паркот на поезијата беше засадено дрво, а за неговиот книжевен портрет



реч имаше академик Гане Тодоровски во црквата "Света Софија" во Охрид.

Добитникот на Златниот венец на годинашното фестивалско издание, албанскиот поет, во Струга изјави дека балканските поети со своите стихови градат мозаик, кој никој не може да го разнебити, бидејќи така поезијата станува многу силна.

"Колку повеќе учиме еден за друг, толку повеќе се цениме, осознаваме и се сакаме. Јас во Струга сум како поет, а не како Албанец, зашто поезијата не прави разлика", истакна годинашниот лауреат Арапи.

По официјалното отворање на првото фестивалско издание на првото фестивалско издание беше одржана и

традиционалната "Нок без интерпункција" за претставување на младата хрватска поетеса Антонија Новаковиќ, која ја доби наградата на УНЕСКО "Мостовите на Струга" за најдобар млад поет.

Дел од настаните на Струшките вечери на поезијата беа и симпозиумот "Јазикот, поезијата, идентитетот", честувањето на 100-годишнината од раѓањето на Кочо Рацин, претставување на книгата "Среде" на Ристо Лазаров, кој ја доби наградата "Браќа Миладиновци" за 2008 година, поетско читање во предворјето на црквата "Св. Богородица" во Калишта, излет на учесниците во Св. Наум и меѓународниот поетски митинг "Мостови", на кој беа вра-

чени Златниот венец и другите награди. Традиционалната Вечер на национална поезија оваа година беше посветена на Украина, така што се читаше избор на современата украинска поезија. Беа претставени и фестивалските изданија - книгата поезија на венценосецот Арапи, поетските книги од едицијата "Плејади", избор македонска поезија "Песна меѓу две лета".

По завршувањето на СВП, поетите учествуваа на манифестацијата "Поезија на пат", при што посетија повеќе македонски градови. Потоа следуваше поетско матине кај Матка и меѓународен поетски митинг во Сули-ан во Скопската чаршија.